

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ

Одбележување на Светскиот Ден на водата

22 март 2021 година

Главни извори за загадување на водата

Главни извори за загадување на водата се:

1. Индустрискиот отпад, особено отпадните води,
2. Отпадот што го произведуваат домаќинствата – ѓубрето и водата искористена за перење,
3. Хемикалиите кои се користат во земјоделието – пестициди, вештачко ѓубриво...

Загадување на водите

- **Загадувањето на водите** опфаќа внес на различни загадувачи во реките, езерата и подземните води, но и во морињата и океаните.
- Тоа се случува при директен или индиректен внес на загадувачите во водата во отсуство на соодветни мерки за прочистување и исфрлање на штетни материи.



Загадување на водата во океаните

- Океанското загадување се јавува кога штетни ефекти кои произлегуваат од влегување во океанот на хемикалии, честички, индустриски, земјоделски и станбен отпад, бучава или ширење на инвазивни организми.
- Осумдесет проценти од морското загадување доаѓа од копно.
- Загадувањето на воздухот, е исто така, фактор што придонесува со носење нечистотија во океанот. Загадувањето на земјиштето и воздухот се покажало како штетно за морскиот живот и неговите живеалишта.

Отпад во водите







- Загадена вода.
- Да не дозволиме да ни се случи истото во нашите најблиски реки, езера



ПРЕД



ПОТОА



Загадувањето на водите штетно влијае врз животинскиот и растителниот свет



ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

Само во Лос Анџелес, секој ден се исфрлаат 10 тони пластика во Тихиот Океан.

46% од пластиката плови и може да лута со години пред да се концентрира во некој вртлог.

Во океаните има милијарди килограми пластика кои зафаќаат околу 40% од нивната површина. 80% од загадувањето потекнува од земјата.

„Пластичната супа“ во Тихиот Океан е најголема депонија во океаните. Оваа маса од пластика е побројна од морскиот живот, и тоа во однос 6 спрема 1.

Годишно умираат 1 милион морски птици и 100.000 морски цицачи поради пластиката во океаните.

Неколку начини на кои можеме да помогнеме

- ✓ Кога станува збор за кеси и флаширана вода секогаш обидувајте се да ја употребувате истата пластика повеќе пати. Покрај тоа, можете да користите платнени кеси за купување и стаклени шишиња за вода.
- ✓ Немојте да купувате производи кои се посебно пакувани во пластика, сламки и други производи од пластика кои се фрлаат.
- ✓ Намалете го пластичниот отпад така што ќе користите кутија за вашиот ручек наместо пластични кеси. Соковите можете да ги ставате и во термос.
- ✓ Понесете Ваша чаша кога купувате кафе за носење. Ова е одличен начин да се намали отпадот.
- ✓ Нема потреба од пластични цедиња кога можете да купувате игри, музика и филмови онлајн.
- ✓ Да го намалиме користењето на пластиката во нашите животи.

Заеднички да допринесеме за
растителниот и животинскиот свет,
да владее со подводниот свет.



Кога сите луѓе би внимавале на животната средина и водените површини, сигурно загадувањето би било на значително пониско ниво.

Доволно е секој од нас, да направи мала промена за заеднички да го намалиме загадувањето и да живееме во поздрава средина.

Да уживаме и да се радуваме на чиста, здрава и безбедна околина!





**„ВОДАТА Е ГЛАВНАТА
СУПСТАНЦА НА
ЖИВОТОТ -
ВРЕДНУВАЈ ЈА“!**

Ви благодариме на вниманието!

ИЗРАБОТИЛЕ:

- Мила Димова 1-5 клас
- Ангела Каровска 1-5 клас

МЕНТОР:

- Ясминка Ризова – училиштен педагог